

Предмет: Реакција на иницијатива „Предлог за итни демократски реформи“

Иницијативата на граѓански организации „Предлог за итни демократски реформи“ сака да укаже на јавноста и политичките партии вклучени во преговори, за клучните мерки кои треба да се земат во предвид при за излез од политичката криза во делот на медиуми, избори и правосудство. Во врска со актуелните настани, а во насока на евентуална разрешница на политичката криза иницијативата низ призма на предлогот за итни реформи бара преземање на итни чекори во следните области:

Избори:

Промени во начинот на избор и односите помеѓу стручната служба и членовите на ДИК, ОИК и ИО да бидат составени од 1 член од администрацијата и по 2 члена од партиите на власт и во опозиција и да бидат вклучени во процесот на прочистување на Избирачкиот список; Промени во начинот на креирање на Избирачкиот список, а процесот на негово прочистување треба да биде добро испланиран, транспарентен и инклузивен и да заврши пред распишувањето на изборите; Истражување на сите случаи на притисоци врз вработените во администрацијата, покренување на обвиненија и спроведување на судски процеси.

Медиуми:

Владата веднаш да го повлече Предлог-законот за владино рекламирање со кој се легализираат досегашните коруптивни односи меѓу сопствениците на медиумите и власта. Да се избере нов состав на советите на Агенцијата за медиуми и на Македонската радио телевизија и да се обезбеди одржлив извор на финансирање за да се зајакне нивната независност и професионалност. Нагласуваме дека, насилството против новинарите мора да запре веднаш, а институциите итно да ги расветлат сите досегашни напади.

Правосудство:

Да се обезбеди непречена работа на Специјалното јавно обвинителство - СЈО преку соработка на сите државни органи, можност да предлага заштитени сведоци, посебен оддел во рамките на Управата за безбедност и контраразузнавање - УБК и независен тим од правосудна полиција и продолжување на рокот за поднесување обвинителни акти од 18 на 24 месеци. Законско формирање на ново специјализирано судско одделение кое ќе постапува по предметите на СЈО со избор на судии преку јавна постапка.

Јавни финансии:

Издавањето на Еврообврзницата е нетранспарентно, ја нарушува фискалната дисциплина, води до натамошно влошување на одржливоста на јавните финансии, средствата можат да се користат за задоволување на апетитите на клиентите на владеачката гарнитура. Затоа, еврообврзницата треба да се преиспита низ призма на забелешките од нашиот документ.

За иницијативата „Предлог за итни демократски реформи“

Група граѓански организации и експерти подготвија Предлог за итни демократски реформи кои имаат цел да ги вратат демократските стандарди и вредности во Македонија, враќајќи ја така и довербата на граѓаните во клучните државни институции. Главната цел на документот е да предложи мерки за спроведување итни реформи кои ќе создадат услови за

слободни, фер и кредибилни избори. Со оглед на степенот на заробеност на државата од страна на владејачките партии, сметаме дека најцелисходно е предложените мерки да ги спроведе експертска влада која во целост ќе се придржува до принципот „Прво реформи, а потоа избори“. Оваа иницијатива не е дел од формален проект и таа не е финансиски поддржана од ниту еден странски или домашен фонд. Таа е израз на јасната визија на дел од граѓанските организации, академската заедница и експертите. Со објавувањето на овој документ ги повикуваме граѓаните, граѓанските организации и движења, како и политичките партии да ја поддржат иницијативата и да дадат свој придонес кон надградување на документот.

Носители на иницијативата:

Граѓанска асоцијација МОСТ – press@most.org.mk

Институт за демократија „Социетас Цивилис“ (ИДСЦС) - contact@idscs.org.mk

Институт за европска политика (ЕПИ) - contact@epi.org.mk

Институт за комуникациски студии (ИКС) - info@iks.edu.mk

Македонски центар за европско образование (МЦЕО) - mcet@mcet.org.mk

Фондација отворено општество - Македонија (ФООМ) – fosm@fosm.mk

Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија (МХК)

- helkom@mhc.org.mk

Центар за економски анализи (ЦЕА) - info@cea.org.mk

ЦИВИЛ - Центар за слобода – civil@civil.org.mk

Бранимир Јовановиќ - branimir.jovanovic@unito.it

Драган Гоцевски - dragangocevski@gmail.com